

Врз основа на член 23 став (1) точка 2 алинеја 1 од Статутот на Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија бр.01-391/2 од 26 август 2011 година и бр.01-374/6 од 19 март 2019 година и член 23 став (7) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 116/19 и 93/21) Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на xx септември 2022 година, донесе

## **ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-98/19 од 14 октомври 2019 година (Службен весник на Република Северна Македонија“, бр.216/19) издадена на Друштвото за производство на електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, за хидроелектроцентралата МХЕ „Лукар 4“.
1. Оваа одлука се доставува до Друштвото за производство на електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, операторот на пазарот на електрична енергија и операторот на електродистрибутивниот систем.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“, и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а ќе се применува од 26 септември 2022 година.

### **Образложение**

Друштвото за производство на електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци е носител на Решение за стекнување на статус на повластен производител УП1 бр. 08-97/19 од 14 октомври 2019 година („Службен весник на Република Северна Македонија“, бр.216/19) и Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија УП1 бр. 08-98/19 од 14 октомври 2019 година („Службен весник на Република Северна Македонија“, бр.216/19) донесени од Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика).

Националниот оператор на пазар на електрична енергија МЕМО ДООЕЛ Скопје на 19 септември 2022 година до Регулаторна комисија за енергетика достави Известување бр. 10-3383/5 од 19 септември 2022 година, со кое известува дека повластениот производител МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, доставил Известување за раскинување Договор за откуп на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, со кое еднострано го раскинува договорот согласно член 193 став 5 од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 29 став (3) од Правилата за пазар на електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.173/18 и 222/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 279/19) и член 19 од Договорот за откуп на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија со бр.10-311/1 од 31.10.2019 година за хидроелектроцентралата МХЕ „Лукар 4“ заклучно со 25.09.2022 година во 24:00 часот. Во известувањето е наведено дека со стапувањето во сила на едностраниот раскин на

договорот, Националниот оператор на пазар на електрична енергија МЕМО ДООЕЛ Скопје ќе престане да ја откупува електричната енергија и нема да биде повеќе балансно одговорна страна на овој производител.

Регулаторната комисија за енергетика согласно член 23, став (3) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа изготви Предлог одлука за престанок на важење на одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија. Предлог - одлуката, согласно Решение за свикување на подготвителна седница бр.02-xxx/1 од xx септември 2022 година, беше предмет на расправа на подготвителната седница која се одржа на xx септември 2022 година. На подготвителната седница немаше забелешки по предлог - одлуката од страна на присутните.

Согласно член 20 став (1) точка 3 од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 116/19 и 93/21) Статусот повластен производител престанува да важи со одземање на статусот повластен производител од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

Согласно член 23 став (1) точка 4 од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа Регулаторната комисија за енергетика отпочнува постапка за одземање на статусот на повластен производител ако повластениот производител го раскине договорот за откуп на електрична енергија по повластени тарифи склучен со Операторот на пазар на електрична енергија.

Согласно член 23 став (7) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа Регулаторната комисија за енергетика донесува решение за престанок на решението за стекнување на статус на повластен производител и одлука за престанок на одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија.

Имајќи го во предвид горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика одлучи како во диспозитивот на ова решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против оваа одлука може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на приемот.

УП1 Бр. 08-98/19  
xx септември 2022 година  
Скопје

Претседател на  
Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија  
Марко Бислимоски

изготвил: Анастасија Стефановска Ангеловски  
контролирале: Марија Николовска  
Елизабета Арсова